

Според однесувањето на претседателот на Републиката, Бранко Црвенковски, во извршувањето на неговата функција, тој воопшто не води сметка за реалноста на политичката сцена, во која на чело на извршната власт се наоѓа една друга партија, која ја добила довербата на поголемиот дел од гласачкото тело и тој продолжува да дејствува на догматски и на партизиран начин, како дел од партиските механизми на СДСМ.

Претседателот на државата со недоволно обмислени изјави продолжува да ѝ прави штета на надворешната политика на Република Македонија. Такви беа неговите изјави по "заканата" на Костас Караманлис за ставање грчко вето за нашиот прием во НАТО и во ЕУ, кои беа исклучително од маркетиншки карактер пред тукушто завршените избори во Грција. Истовремено, Црвенковски најави парадоксална можност за прием на РМ во НАТО или во ЕУ под името БЈРМ, плашејќи се дека Грција можела да го блокира таквиот чин!



ЌЕ ЈА НАДМИНЕ ЛИ СВОЈАТА ПАРТИЗИРАНОСТ?

БРАНКО ЦРВЕНКО "110 ВОЛТИ"!

Се секава ли некој во државата за некогашната иницијатива за национално помирување во Македонија? Онака како што направија одделни земји, кои одамна ги надминаа конфронтациите, омразите и војните, за потоа со заеднички сили да зачекорат кон подобра иднина за својот народ. Ако можеа да се помират Франција и Германија, кои со векови беа крвни непријатели, а сега претставуваат столбови на европските интеграциони процеси, зошто тоа не би можеле да го направат и нашите левичари и десничари, кои учествувајќи во актуелните процеси на управување со државата, свесно или несвесно, се трудат да ѝ ги закочат реформските процеси кои треба да нè извадат од дното на дупката наречена Западен Балкан.

Ова особено се однесува на постапките на актуелниот претседател на државата, Бранко Црвенковски, во врска со непредлагањето кандидати за Републичкиот судски совет, чие пополнување претставува најитен приоритет за добивање позитивен извештај од Брисел за напредокот на државата во напорите за добивање датум за отпочнување преговори за членство во Европската унија, туку и целото негово однесување во врска со пополнувањето на испразнетите амбасадорски места на нашата дипломатска служба и надворешната политика воопшто. Во оваа смисла, со оглед на неговата професионална ориентација како дипломиран електроинженер, Бранко Црвенковски сè уште функционира како ин-

ституција која работи на 110 волти, во време кога сите околу него работат на 220 волти!

Како што се истакнува во круговите на поранешни македонски ДКП претставници, со самата смена на кормилото на власта по парламентарните избори во 2006 година, во Македонија е создадена блокада меѓу релевантните институции на државата, од претседателот на државата, па сè до Владата и Министерството за надворешни работи во поглед на предлагањето, изборот и испраќањето соодветни дипломатски кадри во нашите амбасади и конзулати во време кога нивното ефикасно функционирање е повеќе од потребно. А тоа е затоа што ние како суверена и респектабилна држава сакаме да покажеме пред НАТО и ЕУ дека знаеме што сакаме и дека можеме да го направиме она што е потребно за побрзо остварување на она што со консензус е постигнато во државата, а тоа е членството во НАТО и во ЕУ! Но, како да го направиме тоа кога нашите амбасади се речиси без амбасадори и функционираат со вршители на функцијата, кои се именуваат од Министерството за надворешни работи, во отсуство на договор за предлозите кои треба да ги подготви МНР, а со указ да ги назначи претседателот на Републиката.

Се поставува прашањето дали некој во Кабинетот на Бранко Црвенковски размислува за угледот на нашата држава и за потценувачкиот однос кон земјата-домаќин во која ние, од инает или од каприциозност, испреплетена со фа-



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

милијарност и со партизација во извршувањето на должноста, не успеваме да испратиме свој амбасадор!

Овој пат нема да пишуваме за комплетните промашувања во извршувањето на ваквата амбасадорска должност во минатиот период од осамостојувањето, што е од исклучителна важност за една држава како нашата, која токму на меѓународен план ја бара својата афирмација како респектабилен член на меѓународната заедница. Но, ќе кажеме и за бројните иницијативи кои произлегуваа од минатото за запирање на дејноста на катастрофалните партиски кадровски кујни, кои на важни места во дипломатијата испраќаа луѓе со криминално однесување, а потоа дури беа и протерувани од земјата-домаќин како, на пример, за формирање на Академијата за обука на дипломатски

во на вето при гласањето во НАТО и ЕУ за прием во членство на нашата земја, доколку не дојде до прифаќање на заедничко решение за нивниот проблем со уставното име на Република Македонија. Иако и врапчињата на гранките знаеја дека се работи за маркетиншки потег, бидејќи Грција со привремената спогодба прифатила обврска да не го попречува процесот на евроатлантската интеграција на Република Македонија, за што констатираше и грчкиот весник "Катимерини". Меѓутоа, нашиот претседател Црвенковски тоа го сфати со целата сериозност, па дури и навести можност за повлекување на РМ од преговорите со Грција со посредство на ОН и едностран прекин на важноста на привремената спогодба. Се чини дека Бранко Црвенковски лесно посегнува по инструментот за раскинување на при-

емот на РМ во ООН, кое требаше да трае само "три месеци"?

ПАРТИЗИРАН И ДОГМАТИЗИРАН

Во целата папазјанија во поглед на оневозможувањето на процесот на кохабитација во релациите со новата Влада на Никола Груевски, Бранко Црвенковски и натаму настапува по старата добра шема, кога на функции се поставуваа исклучително партиски луѓе и без оглед на нивните професионални или лични способности, знаења и искуства. Всушност, токму неговите промашувања (или промашувањата на СДСМ) во однос на поставувањето раководни лица на чело на Агенцијата за разузнавање ја доведоа оваа исклучително важна институција на најниски гранки на битисувањето и работењето, па деновиве нејзиниот челник побара брзо заминување од функцијата! Ако тоа се случи со Агенцијата за разузнавање, тогаш која е неговата гаранција дека тоа нема да биде случај и со неговите кандидати за членови на Судскиот совет, за нови амбасадори и сл.?

На таков начин, без да се води сметка за сопствената одговорност во извршувањето на најважните државнички работи, Бранко Црвенковски како намерно ги заочува реформските процеси во Македонија. Јасно е што би следело доколку би се преоцнувала ваквата работа иако претседателската функција особено е заштитена со одредбите на Уставот. Што ако надлежните органи на прогонот почнат да истражуваат и за случувањата кога тој беше на функција премиер, време кога на Македонија ѝ се случуваа процесите на разграбување на општествениот капитал. Со водењето ваква "политика" ние уште долго ќе се влечкаме на опашката на настаните, кои одамна требаше да не воведат во редот на земјите-членки на НАТО и на ЕУ. Се поставува и прашањето дали претседателот Црвенковски ја признава актуелната реалност на политичката констелација во земјата, во која граѓаните ѝ дадоа предност на една друга партија, односно дали може отворено да поразговара со останатите креатори и спроведувачи на надворешната политика за побрзо постигнување на националните и на државните цели и интереси на македонскиот народ и на останатите граѓани во земјата? Судејќи по неговите последни настапи и однесувања, како оној кој ја покрива главата со песок, тој како да не живее да не дејствува во духот на реалноста на политичката сцена во Р Македонија, вкотвен во догматизмот и во партизираноста на извршувањето на највисоката функција во државата. Со други зборови, Црвенковски како да работи на 110 волти, во време кога сите други преминаа на 220 волти!

ВСКИ РАБОТИ НА

Република Македонија
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на
Република Македонија
ЕВРОПА ГИ ЧЕКА НАШИТЕ АМБАСАДОРИ

кадар, за што се зборуваше пред неколку години, од што не излезе ништо, освен организирањето на неколку стручни собири на ВМРО-ДПМНЕ, на кои предаваа видни политичари и експерти од странство.

ДЕВАЛВИРАЊЕ НА ДРЖАВАТА?

Во оваа смисла, како доказ за водењето на една недоквакана политика на надворешно-политички план со која ѝ се нанесуваат сериозни штети на нашата држава, беше однесувањето на Бранко Црвенковски во односите со Србија и манастирот "Св. Прохор Пчињски", каде тој се ракуваше со расколникот Јован Вранишковски како владика на СПЦ, а во последно време тоа се однесува и за препукувањата со соседна Грција.

Така, во познат амбиент на предизборна кампања, кога се прегреваат ветувањата на партиите пред своите избиратели, старо-новиот премиер на Грција, Костас Караманлис, неколку дена пред веќе завршеното гласање, изјави дека Атина ќе го искористи своето пра-

времена спогодба и тоа би го направил исто како што направи неговата партија со прекилот на договорот со ОКТА за исполнување на договорената обврска за набавка на 500.000 тони мазут секоја година, за што добивме соодветна пресуда од Арбитражниот суд во Париз на наша штета. Прашањето за Црвенковски е дали во политичкиот врв на Македонија е постигната согласност за таков потег или се работи за негова лична консидерација? Дали тоа е доволно обмислена работа или се работи за лоша афирмација на сопствените "државнички" ставови! Или да одиме понатаму. Како Бранко Црвенковски дојде до ова "генијално решение" за кое повторно пишуваа и некои грчки весници, за тоа дека нашата држава дури би можела и да влезе во НАТО и во ЕУ со примена на привременото име "БЈРМ", што претставува анахронизам и враќање назад во едно време кога "успешниот Киро Глигоров" се согласи за промена на одредбите од Уставот, особено за грижата кон нашиот македонски народ, кој живее во соседните земји, за промена на шеснаесеткракото знаме со сонцето од Кутлеш, кога се согласи за примена на "привременото име БЈРМ" при при-